



Туристичката населба Сутоморе се наоѓа помеѓу Бар и Чањ во еден од најубавите делови од Јадранското крајбрежје. Со својата долга песочна плажа, прекрасното сино море, како и многубројните ресторани, кафе баровите, дискотеките, забавните паркови за деца и другите објекти за забава е омилена туристичка дестинација и нуди можност за незаборавен одмор.

Сместувањето е во центарот на градот на само 250м од плажа и ги нуди следниве капацитети:

ВИЛА ЕКСКЛУЗИВ располага со двокреветни и со трокреветни соби опремени со клима (вклучена во цената), ТВ, тоалет, фрижидер и тераса. На секој кат во вилата има заедничка кујна опремена со основен прибор

**ПРЕД СЕЗОНА ВО СУТОМОРЕ - ГРАТИС ПОСЕТА НА ОСТРОГ И БУДВА
БЕЗ ПЦР ТЕСТ**

МОЖЕ ДА СЕ ПАТУВА СО ЛИЧНА КАРТА

смена	Период	услуга	цена
1	07.05-16.05	9 ноќевања и превоз	75
2	14.05-24.05	10 ноќевања и превоз	80
3	21.05-30.05	9 ноќевања и превоз	85
4	28.05-06.06	9 ноќевања и превоз	85
5	04.06-13.06	9 ноќевања и превоз	95

* Цените се изразени во евра и се однесуваат на **ПАКЕТ АРАНЖМАН ПО ЛИЦЕ** (ноќевање со вклучен превоз).

- **ПОПУСТ од 50 %** за деца до 12 години.

Попустот важи за сместување со две возрасни лица

- Дете до 5 год. кое не користи кревет - **ГРАТИС** (доплата за превоз 20 евра).

* Намалување за патување со сопствен превоз - 10 евра.

* Во цената не е вклучена туристичка такса која се плаќа на лице место

НАПОМЕНА

- За време на патувањето ќе бидат запазени сите протоколи, задолжителна дезинфекција при влез во автобус, одржување на дистанца на патници кои не патуваат заедно.
- Се патува согласно моменталните протоколи за превоз.
- За време на патувањето во автобус задолжително е носење на маска со која се покрива устата и носот. Патниците се должни за цело време траење на патувањето да внимаваат на својата безбедност и на безбедноста на цела група, и да ги почитуваат правилата и препораките на водичот.
- ТА Бела Роза не сноси никаква одговорност за квалитетот на интернер конекцијата во објектите.
- Потоањето е секој петок во 14.00 часот од паркингот кај Спортскиот Центар Борис Трајковски

